



# СЛУ

## НА ФЕДЕРАТИВИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11, за огласи 101-11 1-30 1-831.

Среда, 18 јуни 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XIV

Цена на овој број е 80.— дина. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дина., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 8. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-278, Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-010.

453.

Врз основа на точката 2 став 1 од Одлуката за условите за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за објекти во областа на индустријата и рударството во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

### НАРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ ЕФЕКТ И НА РЕНТАБИЛИТЕТОТ ПО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ ШТО СЕ ДАВААТ ВО 1958 ГОДИНА**

1. Во Наредбата за височината и начинот на утврдување на девизниот ефект и на рентабилитетот по инвестиционите заеми што се даваат во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/58) во точката II се додава нов став, кој гласи:

„На стопански организации од индустријата на хартија Југословенската инвестициона банка може да им одобри инвестиционен заем по исклучок од одредбите од претходната точка, ако постигнуваат девизен ефект од најмалку 29% и рентабилитет од најмалку 21%“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07—12345/1  
7 јуни 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на финансиите.  
Никола Минчев, с. р.

454.

Врз основа на точката I под 1 одредба а) од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работите на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57 и 15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

### НАРЕДБА

**ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА И ПОКРИТИЕ НА ЗАПАСИ ВЕШТАЧКО ГУБРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО**

1. На кредитите што банките ќе им ги одобрят на трговските претпријатија и дуќани, на специјализираните претпријатија за снабдување на селското стопанство, на деловните сојузи, земјоделските задруги, на селскостопанските организации (имоти) и на селскостопанските аптеки, за покривање на запасите на вештачко губре за потребите на селското стопанство што кај овие стопански организации ќе се наоѓаат од 15 мај до 1 септември една година, и од 1 ноември една година до

20 март наредната година, интересната норма не може да биде поголема од 1% годишно.

Максималната интересна норма од претходниот став ќе се применува и на кредитите за прекуномалните запаси на вештачко губре што во периодите од 15 мај до 1 септември една година и од 1 ноември една година до 20 март наредната година ќе се наоѓаат кај стопанските организации што се занимаваат со производство на вештачко губре.

2. Ако кредитите од точката 1 на оваа наредба не бидат вратени до 30 септември односно до 20 март, по тој срок на овие кредити се плаќа реповниот интерес.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08-8208/2  
31 мај 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на финансиите,  
Никола Минчев, с. р.

455.

Врз основа на членот 64 став 9 и членот 220 став 3 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот пропишува

### ПРАВИЛНИК

**ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА**

**I. КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗА РАДИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ**

#### Член 1

Заради утврдување на највисокиот осигуренички разред до кој осигуреникот може да биде распореден при определувањето на пензијата, категоријата на работното место во смисла на членот 64 од Законот за пензиското осигурување се определува според одредбите од чл. 2—20 на овој правилник.

Категорисањето на работните места во стопанските претпријатија на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и на Заедницата на Југословенските железници ќе се определи со посебни решенија на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот по прибавени мислења од надлежните генерални дирекции. Во стопанските претпријатија на другите гранки на јавниот сообраќај категоријата на работните места ќе се определи со посебни решенија на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот по прибавени мислења од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

#### 1. Работни места во стопанството

##### Член 2

За осигурениците запослени во организациите во кои личниот доход се утврдува според основите

однапред определени во тарифниот правилник се зема како работно место од:

1) V категорија — работното место за кое според тарифниот правилник не се бара стручна спрема;

2) IV категорија — работното место за кое според тарифниот правилник се бара стручна спрема на полуквалификуван (приучен работник односно нижа стручна спрема;

3) III категорија — работното место за кое според тарифниот правилник се бара стручна спрема на квалификуван работник односно средна стручна спрема;

4) II категорија — работното место за кое според тарифниот правилник се бара стручна спрема на висококвалификуван работник односно виша стручна спрема, како и работното место на стручен раководител што има средна стручна спрема а раководи со работите на кои работат и висококвалификувани работници;

5) I категорија — работното место за кое според тарифниот правилник се бара висока стручна спрема (факултетска или на неа рамна спрема).

#### Член 3

Ако во тарифниот правилник за едно работно место се предвидени алтернативно два или повеќе степени на стручна односно школска спрема (на пример, прописно здобиена стручна спрема на квалификуван работник или спрема на полуквалификуван работник со определен број години работа на определени работи), како категорија на работното место се зема онаа категорија што му одговара на највисокиот степен на стручната спрема која според тарифниот правилник се бара за вршење на работите на тоа работно место (во наведениот пример — III категорија).

Ако е во тарифниот правилник предвидено работно место како работно место од I група стручност, а со правилникот не е изречно определено за работата на тоа работно место да се бара факултетска или на неа рамна спрема, таквото работно место се зема, по правило, како работно место за кое се бара виша стручна спрема (работно место од II категорија), а како работно место за кое се бара висока стручна спрема (работно место од I категорија) — само ако потребната стручна спрема за вршење на работите на тоа работно место, со оглед на природата и значењето на тие работи, редовно се постигнува со факултетско или на него рамно образование.

Ако е во случајот од претходниот став спорно дали е во прашање работно место од I или II категорија, категоријата на работното место ја утврдува, во секој одделен случај, како претходно прашање секретаријатот на околискиот народен одбор за трудот.

### 2. Работни места во јавните служби

#### Член 4

За осигурениците запослени во државни органи и во самостојни установи на јавните служби и во организации на чии службеници според Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) или според посебни прописи се применуваат одредбите од тој закон, се зема како работно место од:

1) V категорија — работното место на помошен службеник; работните места на техничкиот персонал на кои се вршат работите на одржување на згради и на уреди во зградите, работите на одржување на патишта и другите технички работи, ако за работата на тие работни места според прописите за техничкиот персонал не се бара стручна спрема; работните места на персоналот во работилници и на работи што се изведуваат на терен, а на работите распоредени во IX и X група според членот 10 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58); работните места на бродовите и на други пловни објекти за управни цели ако за

работата на тие работни места според прописите за техничкиот персонал не се бара стручна спрема; работните места на кои се вршат работите на одржување на чистотија;

2) IV категорија — работните места на службеници што работат на работи определени за звањето од IV група; работните места на техничкиот персонал на кои се вршат работите на одржување на згради и на уреди во зградите, работите на одржување на патишта и другите технички работи, ако за работата на тие работни места според прописите за техничкиот персонал се бара стручна спрема на полуквалификуван работник; работните места на персоналот во работилници и на работи што се изведуваат на терен, а на работите распоредени во VII и VIII група според членот 10 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници; работните места на бродовите и на други пловни објекти за управни цели, наведени во членот 13 став 1 точка 3 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници (морнар помошен огнар); работните места на возачи на моторни возила на кои им припаѓа плата како на возачи од A категорија според членот 16 став 1 точка 4 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници;

3) III категорија — работните места на службеници што работат на работи определени за звањата од III група; работните места на техничкиот персонал на кои се вршат работите на одржување на згради и на уреди во зградите, работите на одржување на патишта и другите технички работи, ако за работата на тие работни места според прописите за техничкиот персонал се бара стручна спрема на квалификуван работник; работните места на персоналот во работилници и на работи што се изведуваат на терен, а на работите распоредени во IV, V и VI група според членот 10 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници; работните места на бродовите и на други пловни објекти за управни цели, наведени во членот 13 став 1 точка 2 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници (бродски моторист, самостоен морнар, кормилар, водач на палуба, огнар, подмачкувач, водач на машина, III машинист на внатрешна пловидба, II бродски крмар, управувач на моторен чамец, крмар на товарен брод, редар на брод); работните места на возачи на моторни возила на кои им припаѓа плата како на возачи од D, Ц или Б категорија од членот 16 став 1 на Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници или како на возачи од Ц и Б категорија од членот 16 став 2 точ. 2 и 3 на таа уредба;

4) II категорија — работните места на службеници што работат на работи определени за звањето од II група; работните места на техничкиот персонал на кои се вршат работите на одржување на згради и на уреди во зградите, работите на одржување на патишта и другите технички работи, ако за работата на тие работни места според прописите за техничкиот персонал се бара стручна спрема на висококвалификуван работник; работните места на персоналот во работилници и на работи што се изведуваат на терен, а на работите распоредени во I, II и III група според членот 10 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници; работните места на бродовите и на други пловни објекти за управни цели, наведени во членот 13 став 1 точка 1 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници (бродоводач, бродски машиноводач, прв бродски крмар); работните места на возачи на моторни возила на кои според прописите за техничкиот персонал им припаѓа плата како на возачи од D категорија — ако тие имаат квалификација на аутомеханичар или на висококвалификуван возач на моторни возила (член 16 став 2 точка 1 од Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници);

а) I категорија — работните места на службеници што работат на работи определени за звањето од I група.

#### Член 5

При утврдувањето на категоријата на работните места за службениците на јавните служби, се зема дека службеникот ги вршел работите што ѝ одговараат на стручната спрема која според прописите се бара за службеничката група во која е распоредено неговото звање, па како категорија на работното место се зема онаа категорија што ѝ одговара на службеничката група (за звањата од I група — I категорија; за звањата од II група — II категорија итн.).

Ако службеникот на своето работно место редовно вршел работи на звање за кое се бара стручна спрема повисока од онаа што се бара за службеничката група во која е неговото звање распоредено, категоријата на работното место се определува според стручната спрема што е потребна за вршење на работите на звањето од таа повисока службеничка група.

#### Член 6

За осигурениците кои во периодот според кој се утврдува категоријата на работното место биле на должности со постојана месечна награда како народни пратеници или како одборници на народни одбори (член 12 точка 2 од Законот за пензиското осигурување), а тоа својство им престанало пред да се здобијат со правото на пензија, како категорија на работното место за работите што ги вршеле во времето додека биле на тие должности се зема I категорија.

#### Член 7

За осигурениците кои во периодот според кој се утврдува категоријата на работното место биле воени лица во активна служба на Југословенската народна армија (член 81 став 1 од Законот за пензиското осигурување), а својството на воен осигуреник им престанало пред да се здобијат со правото на лична пензија, како категорија на работното место за работите што ги вршеле за времето додека биле воени осигуреници се зема:

1) I категорија — за времето за кое биле на служба како:

- а) офицери на родовите на Југословенската народна армија со кој и да е чин;
- б) офицери на службите на Југословенската народна армија со чинот мајор или повисок;
- в) офицери на службите на Југословенската народна армија со чинот капетан I класа или понизок, ако завршиле воена академија или на неа со одветно училиште односно факултет што ѝ одговара на службата на која ѝ припаѓале;
- г) воени службеници од VI или повисока класа што имаат висока или на неа рамна стручна спрема;

2) II категорија — за времето за кое биле на служба како:

- а) офицери на службите на Југословенската народна армија со чинот капетан I класа или понизок, освен оние од точката 1 под в) на овој член;
- б) воени службеници од III или повисока класа, освен оние од точката 1 под г) на овој член;
- в) воени службеници од VII до IV класа што имаат виша или на неа рамна стручна спрема или спрема на висококвалификуван работник, освен оние од точката 1 под г) на овој член;

3) III категорија — за времето за кое биле на служба како:

- а) воени службеници од VII до IV класа, освен оние од точката 1 под г) и 2 под в) на овој член;
- б) воени службеници од VIII или пониска класа што имаат средна или на неа рамна стручна спрема или спрема на квалификуван работник;
- в) подофицири со чинот водник I класа или повисок чин;
- г) подофицири со чинот водник што имаат средна или на неа рамна стручна спрема или спрема на квалификуван работник;

4) IV категорија — за времето за кое биле на служба како:

- а) воени службеници од XII до VIII класа, освен оние од точката 3 под б) на овој член;
- б) подофицири со чинот водник, освен оние од точката 3 под г) на овој член.

#### Член 8

За осигурениците кои во периодот според кој се утврдува категоријата на работното место биле службеници на Народната милиција или службеници на одделни должности во органите на внатрешните работи (член 91 став 1 од Законот за пензиското осигурување), а таквата служба им престанала пред да се здобијат со правото на лична пензија, категоријата на работното место за работите што ги вршеле во тој период се утврдува со примена на одредбите од Решението за распоредување на службениците на органите на внатрешните работи во осигуреничките разреди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58), така што како категорија на работното место се зема:

1) IV категорија — за службениците кои според тоа решение се распоредуваат до најмногу IX осигуренички разред;

2) III категорија — за службениците кои според тоа решение се распоредуваат до најмногу VIII или VII осигуренички разред;

3) II категорија — за службениците кои според тоа решение се распоредуваат до најмногу V или III осигуренички разред;

4) I категорија — за службениците кои според тоа решение се распоредуваат до Ia осигуренички разред.

### 3. Работни места во општествени и други организации надвор од стопанството

#### Член 9

За осигурениците запослени во општествени и други организации надвор од стопанството на кои се применуваат одредбите од делот трет на Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), категоријата на работното место се утврдува според стручната спрема која за одделни места се бара во одобриениот правилник за работните односи донесени од страна на организацијата, па се зема како работно место од:

1) V категорија — работното место за кое според правилникот не се бара стручна спрема;

2) IV категорија — работното место за кое според правилникот се бара стручна спрема на полукавалификуван (приучен) работник односно нижа стручна спрема;

3) III категорија — работното место за кое според правилникот се бара стручна спрема на квалификуван работник односно средна стручна спрема;

4) II категорија — работното место за кое според правилникот се бара спрема на висококвалификуван работник односно виша стручна спрема;

5) I категорија — работното место за кое според правилникот се бара висока стручна спрема.

#### Член 10

Ако организацијата не донесла правилник за работните односи, туку во смисла на членот 378 став 3 од Законот за работните односи ги регулира работните односи со индивидуални договори за работа, категоријата на работното место за осигурениците запослени во такви организации се утврдува врз основа на споредување на работите што ги вршел осигуреникот со работите од соодветна група и сложеност на работните места во слични организации што имаат правилник за работните односи, па како категорија на работното место се зема соодветната категорија во смисла на членот 9 од овој правилник.

#### Член 11

За осигурениците кои во периодот според кој се утврдува категоријата на работното место биле како избрани лица на должности во општествени и други организации (член 12 точка 3 од Законот за

пензиското осигурување), а таквата должност им престанала пред здобивањето со правото на лична пензија, како категорија на работното место за работите што ги вршеле на тие должности се зема I категорија

#### Член 12

За осигурениците запослени на работи на домари во станбени згради се зема како работно место од:

1) V категорија — работното место на кое осигуреникот врши работи на одржување на чистотија и други домарски работи освен стручните работи во врска со функционирањето и одржувањето на посебните уреди во зградите;

2) IV категорија — работното место на кое осигуреникот покрај редовните домарски работи врши и стручни работи во врска со функционирањето и одржувањето на посебните уреди во зградите;

3) III категорија — работното место на кое осигуреникот што има стручна спрема на квалификуван работник самостојно ги врши сите стручни работи во врска со функционирањето и одржувањето на посебните уреди во зградите.

#### 4. Работни места кај приватни работодавци

##### Член 13

За осигурениците запослени во занаетчиски дуќани категоријата на работното место се утврдува согласно со одредбите од Наредбата за стопанските дејности што се сметаат како занаетчиски дејности и за стручната спрема потребна за нивното вршење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/54), па се зема како работно место од:

1) III категорија — работното место на кое се вршат стручни занаетчиски работи во занаетчиските дејности за чие самостојно вршење односно раководење се бара стручна спрема на квалификуван или висококвалификуван работник, и тоа:

а) за осигуреникот што има прописно здобие на стручна спрема на квалификуван работник односно струка — без посебно испитување на работите што фактично ги вршел за времето на таквото запослување;

б) за осигуреникот што нема прописно здобие на стручна спрема на квалификуван работник односно струка — ако фактично ги вршел работите за кои е потребна стручна спрема на квалификуван работник;

2) IV категорија — работното место во сите занаетчиски дејности на кое се вршат занаетчиски работи за кои е потребна стручна спрема на полу-квалификуван работник;

3) V категорија — работното место во сите занаетчиски дејности за кои не е потребна стручна спрема.

За осигурениците што во занаетчиските дејности за чие самостојно вршење односно раководење се бара стручна спрема на висококвалификуван работник вршеле исклучиво стручни занаетчиски работи за кои е потребна стручна спрема на висококвалификуван работник, таквото работно место се зема како работно место од II категорија.

При утврдувањето на работното место од II категорија од претходниот став и на работното место од III категорија во случаите од ставот 1 точка 1 под б) надлежниот орган е должен да прибави мислење од околската занаетчиска комора.

#### Член 14

При утврдувањето на категоријата на работните места кога во периодите на работа според кои треба да се утврди категоријата на работното место влегуваат и поранешните периоди на запослување во својство на работник кај приватни работодавци во трговски и угостителски дуќани, согласно се применуваат одредбите од членот 13 на овој правилник. Утврдувањето на работното место од II категорија, како и утврдувањето на работното место од III категорија кога осигуреникот нема прописно здобие на стручна спрема на квалификуван работник (член 13 став 1 точка 1 под б), се врши врз

основа на споредување на работите што ги вршел осигуреникот, со работите што според видот и сложеноста се слични, и тоа во стопанската организација која според обемот и значењето на работењето му одговара на дуќанот во кој осигуреникот бил запослен. При утврдувањето на категоријата на работното место во овие случаи, надлежниот орган е должен да прибави мислење од околската трговска комора односно околската угостителска комора.

#### Член 15

За осигурениците што кај приватни работодавци (во занаетството, трговијата, угостителството и во други професионални дејности) вршеле административно-технички работи како што се работите на дактилограф, кореспондент, касиер, книговодител и слично, работното место се зема како работно место од IV категорија.

Работното место на дактилограф, кореспондент и книговодител на кое тие работи ги вршел осигуреникот што има средна стручна спрема, како и работното место на стенограф и стенодактилограф, ако осигуреникот има спрема на стенограф, се зема, по исклучок од претходниот став, како работно место од III категорија.

За осигурениците што кај приватни работодавци навор од занаетиската, трговската и угостителската дејност вршеле стручни работи што не се опфатени во претходните ставови, како што се работите на стручни соработници во технички бирои, лаборатории, ординации, канцеларии и слично, категоријата на работното место се утврдува на тој начин што работите кои осигуреникот ги вршел на такво работно место ќе се споредат со соодветните работи во стопанството односно во јавните служби, па како категорија на работното место ќе се земе онаа категорија која според одредбите на овој правилник одговара за работните места на кои се вршат слични работи во стопанството односно во јавната служба — ако во стопанството нема такви работни места.

#### Член 16

За осигурениците запослени во домаќинствата (куќен помошен персонал) се зема како работно место од:

1) V категорија — работното место на кое се вршат работите на одржување на чистотија и другите помошни работи во домаќинството;

2) IV категорија — работното место на кое осигуреникот самостојно врши приготвување на храна, било да го врши тоа како една работа, било при тоа да врши и некои други работи во домаќинството, работното место на негователка на деца или болни, како и работното место на воспитачка на деца;

3) III категорија — работното место кое според обемот и значењето на работите може да се спореди со соодветните работни места во хотелски објекти, ако осигуреникот има најмалку стручна спрема на квалификуван угостителски работник, како и работните места на негователка и воспитачка ако осигуреникот има најмалку средна стручна спрема за работата што ја вршел.

За осигурениците запослени на работите на куќни настојници кај приватни работодавци, се применува согласно одредбата од членот 10 на овој правилник.

#### 5. Заеднички одредби за категорисањето на работните места заради определување пензија

##### Член 17

Кога категоријата на работното место треба да се утврди според периодите на работа навршени по 1 април 1952 година во стопанството, во јавните служби, во општествени и други организации навор од стопанството, или кај приватни работодавци на работните места за кои категоријата треба да се утврди врз основа на споредување со работните места во стопанството или во јавните служби (чл. 14 и 15 став 3), категоријата на работното место за

секој период на запослување по тој ден се утврдува:

1) за осигурениците на кои последниот работен однос ќе им престане или им престанал по 1 јануари 1958 година — според стручната спрема што се бара за односното работно место според тарифните правилници (чл. 2 и 3), според прописите за јавните службеници (чл. 4 и 5) и според правилниците за работните односи (чл. 8 и 10), што се во сила во моментот на престанокот на работниот однос;

2) за осигурениците на кои последниот работен однос им престанал пред 1 јануари 1958 година, пензијата се определува според Законот за пензиското осигурување, според стручната спрема која за односното работно место се бара според тарифните правилници, прописите за јавните службеници и правилниците за работните односи што биле во сила на 1 јануари 1958 година.

Ако во моментот на престанокот на последниот работен однос (став 1 точка 1) или на 1 јануари 1958 година (став 1 точка 2) не постои организацијата кај која осигуреникот порано бил запослен, стручната спрема потребна за работното место за времето на запослувањето кај таква организација се определува така што работите што ги вршел осигуреникот ќе се споредат според својот вид и сложеност со соодветните работи во слични организации во истото место или крај кои постојат во моментот на престанокот на последниот работен однос односно на 1 јануари 1958 година, па како категорија на работното место се зема онаа категорија што ѝ одговара на стручната спрема која за тоа работно место се бара според правилниците што важат во моментот на престанокот на последниот работен однос (став 1 точка 1) односно на 1 јануари 1958 година (став 1 точка 2).

#### Член 18

Кога во периодот на работа според кој треба да се утврди категоријата на работното место влегуваат периодите на работа навршени пред 1 април 1952 година, категоријата на работното место за секој таков период се утврдува со согласна примена на одредбите од овој правилник кои се однесуваат на категорисањето на работните места заради преведување на пензијата (чл. 23—44), без оглед дали последниот работен однос на осигуреникот престанал пред или по 1 јануари 1958 година.

Кога е со одредбите од чл. 23—44 на овој правилник предвидено дека категоријата на работното место треба да се определи врз основа на споредување на работите што ги вршел осигуреникот со соодветните работи во стопанството, во јавните служби или во општествени и други организации надвор од стопанството, тоа споредување, во случаите од претходниот став, се врши:

1) за осигурениците на кои последниот работен однос им престанал по 1 јануари 1958 година — со соодветните работи односно работни места предвидени со правилниците односно прописите што важеле во моментот на престанокот на последниот работен однос;

2) за осигурениците на кои последниот работен однос им престанал пред 1 јануари 1958 година — со соодветните работи односно работни места предвидени со правилниците односно прописите што важеле на 1 јануари 1958 година.

#### Член 19

Кога за работните места во одделни служби односно дејности со одредбите од овој правилник (чл. 7, 8, 11, 12 и 13—16) или со посебни решенија донесени во смисла на членот 1 став 2 од овој правилник непосредно е определена категоријата на работното место, за секој период работа на такви работни места се зема исклучиво онаа категорија на работното место што е определена со овој правилник или со посебни решенија.

#### Член 20

Кога утврдувањето на категоријата на работното место заради определување пензија според

одредбите од чл. 2—16 на овој правилник зависи од тоа осигуреникот да има признаена стручна спрема од определен степен (на пример, спрема на квалификуван или висококвалификуван работник или средна стручна спрема итн.), ова се утврдува:

1) за осигурениците на кои работниот однос им престанал по 1 јануари 1958 година — според прописите за здобивањето и признавањето на стручната спрема што важат во моментот на престанокот на последниот работен однос;

2) за осигурениците на кои последниот работен однос им престанал пред 1 јануари 1958 година — според прописите што важеле на 1 јануари 1958 година.

Кога според одредбите од овој правилник категоријата на работното место се утврдува земајќи го предвид степенот на стручната спрема признаен врз основа на завршените школи и курсеви односно положените испити, степенот на така постигнатата стручна спрема се утврдува според прописите за рангот на школите и курсевите.

#### Член 21

Одредбите од чл. 2—20 на овој правилник ќе се применуваат согласно и за утврдување на стручната спрема потребна за работното место на кое осигуреникот работел, кога пензискиот основ треба да се определи со претходно распоредување во соодветниот пензиски разред во смисла на членот 237 став 3 од Законот за пензиското осигурување.

## II. КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗАРАДИ ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ

#### Член 22

Заради определување нов пензиски разред според стручната спрема на уживателите на пензија на кои при определувањето или преведувањето на пензијата според поранешните прописи пензискиот разред не им бил определен со распоредување според стручната спрема, туку врз основа на наместничките и службеничките групи и слично, како и на уживателите на пензија на кои пензискиот разред им бил определен според стручната спрема, но пониска од онаа што се бара за работите на работното место на кое уживателот на пензија работел порано, — при преведувањето, на барање од уживателите на пензија според одредбите од чл. 203—219 од Законот за пензиското осигурување, категоријата на работното место во смисла на членот 64 од тој закон се утврдува според одредбите од членот 23 на овој правилник.

### 1. Работни места во стопанството

#### Член 23

За уживателите на пензија што непосредно пред пензионирањето биле запослени во стопански организации, дуќани и работилници, односно во организации што вршеле стопанска дејност, без оглед на тоа кога се пензионирани и без оглед во чие сопствеништво било претпријатието, дуќанот итн., ако на пропишан начин се здобиле со стручната спрема за работите што ги вршеле непосредно пред пензионирањето, категоријата на работното место се утврдува според тоа дали работите, што уживателот на пензија ги вршел непосредно пред пензионирањето, одговарале на неговата стручна спрема во смисла на прописите што важеле во времето на престанокот на неговиот последен работен однос.

За уживателите на пензија од претходниот став што се пензионирани како државни службеници со определено звање, според прописите за звањата и платите на државните службеници од 1947 и 1948 година или според прописите за чиновниците од 1931 година, како стручна спрема пропишана за работите што ги вршеле непосредно пред пензионирањето, се зема стручната (школската) спрема пропишана за звањето што го имале во моментот на пензионирањето.

Ако во времето на престанокот на последниот работен однос пред пензионирањето во случаите од претходните ставови немало прописи со кои се

определува стручната спрема за работите што уживателот на пензија ги вршел, односно за звањето што го имал, стручната спрема што им одговара на работите што уживателот на пензија ги вршел непосредно пред пензионирањето се утврдува врз основа на споредување на тие работи со работите од сличен вид и сложеност на работните места во стопанските организации што според обемот и значењето на своето работење му одговараат на претпријатието односно дуќанот или работилницата во која уживателот на пензија бил запослен. Категоријата на работното место се утврдува според тарифните правилници што важеле на 1 јануари 1958 година, применувајќи ги согласно одредбите од чл. 2 и 3 на овој правилник.

#### Член 24

Ако се утврди дека работите што ги вршел уживателот на пензија од членот 23 на овој правилник ѝ одговараат на стручна спрема поиска од онаа што тој ја има, категоријата на работното место се определува на начинот определен во членот 23 од овој правилник според онаа стручна спрема што им одговара на работите што ги вршел уживателот непосредно пред пензионирањето.

Ако за работното место на кое уживателот на пензија работел според тарифните правилници што важеле на 1 јануари 1958 година односно според решенијата донесени во смисла на членот 1 став 2 од овој правилник се бара стручна спрема повисока од онаа што е барана според прописите што важеле во времето на престанокот на неговиот последен работен однос пред пензионирањето, а тој таа виша спрема ја има, категоријата на работното место се утврдува според тие правилници односно решенија.

#### Член 25

За уживателите на пензија од членот 23 на овој правилник што не се здобиле на пропишан начин со стручна спрема која е барана според прописите што важеле во моментот на престанокот на последниот работен однос за работите што тие ги вршеле или која за такви работи се бара според тарифните правилници што важеле на 1 јануари 1958 година односно според решенијата донесени во смисла на членот 1 став 2 од овој правилник, а на такви работи поминале најмалку пет последни години работа пред пензионирањето, категоријата на работното место се утврдува, и тоа:

1) ако на 1 јануари 1958 година постојат истоветни работни места во исти или слични организации кај кои личниот додаток на работникот се утврдува врз основа на тарифниот правилник — со согласна примена на одредбите од чл. 2, 3 и 17 став 1 точка 2 од овој правилник;

2) ако на 1 јануари 1958 година не постојат истоветни работни места во исти или слични организации, најпрво работното место ќе се определи така што работите кои уживателот на пензија ги вршел за последните пет години работа ќе се споредат, според својот вид и сложеност, со соодветните работи во стопанските организации што на 1 јануари 1958 година постојат во истото место или крај, а кои според обемот и значењето на своето работење му одговараат на претпријатието односно дуќанот или работилницата во која уживателот на пензија бил запослен, та според така определеното работно место се утврдува неговата категорија со согласна примена на одредбите од чл. 2, 3 и 17 став 1 точка 2 од овој правилник.

#### Член 26

За уживателите на пензија што биле запослени во занаетчиски задруги, а последниот работен однос им престанал пред 1 април 1952 година, како и за уживателите на пензија што биле запослени кај приватни работодавци во занаетчиски, трговски или угостителски дуќани, категоријата на работното место за времето на таквото запослување се утврдува, по исклучок од чл. 23—25 на овој правилник, според одредбите од чл. 13, 14 и 15 ст. 1 и 2 од овој правилник.

## 2. Работни места во јавните служби

### Член 27

За уживателите на пензија што се пензионирани како државни службеници пред 15 мај 1945 година или по тој ден затоа што не биле преземени во државна служба, категоријата на работното место се утврдува со оглед на стручната (школската) спрема која според прописите за чиновниците од 1931 година е барана за звањето во кое уживателот на пензија се затекнал во моментот на пензионирањето односно во моментот на престанокот на службата, а според Пописот на звањата со соодветната стручна спрема според прописите за службениците односно чиновниците, кој е печатен како Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“ и е составен дел од овој правилник.

На уживателот на пензија од претходниот став што немал школска спрема пропишана за звањето според кое е пензиониран категоријата на работното место му се определува како да ја имал таа спрема, ако последните пет години служба ги поминал во тоа звање.

Ако според прописите наведени во ставот 1 од овој член за истото звање била предвидена школска спрема од различни степени, категоријата на работното место се утврдува според стручната спрема што според прописите од ставот 1 на овој член ѝ одговара на почетната положајна група од она звање што уживателот на пензија го имал во моментот на пензионирањето односно во моментот на престанокот на службата.

### Член 28

За уживателите на пензија од членот 27 став 1 на овој правилник што не биле распоредени во звањата и групите според стручната (школската) спрема според прописите за чиновниците од 1931 година, туку како званичници во одделни ресорни служби биле распоредени според посебни прописи донесени врз основа на закон, како категорија на работното место се зема IV категорија ако вршеле работи предвидени за званичниците.

Ако уживателот на пензија што бил распореден како званичник, фактично вршел работи на чиновник од определено звање и имал стручна (школска) спрема пропишана за звањето чии работи ги вршел, како категорија на работното место се зема онаа категорија што ѝ одговара на стручната спрема пропишана за такво звање.

### Член 29

На уживателите на пензија на кои државната служба им престанала пред 15 мај 1945 година и кои се пензионирани како државни службеници, а не биле распоредени во чиновничките звања според прописите за чиновниците од 1931 година затоа што се пензионирани пред тој закон, или што биле во дневничарска, контрактуална или хонорарна служба, или што службеничкиот статус им бил регулиран според други прописи — категоријата на работното место им се утврдува врз основа на споредување на работите што тие ги вршеле, со работите на соодветните звања според Законот за чиновниците од 1931 година, така што категоријата ќе се определи според стручната (школската) спрема која според тој закон е барана за соодветното звање применувајќи ги согласно одредбите од чл. 27 и 28 на овој правилник.

Ако во одделен случај категоријата на работното место не би можела да се утврди на начинот определен во претходниот став, таа ќе се утврди врз основа на споредување на работите што уживателот на пензија ги вршел со работите на звањето од соодветната службеничка група според прописите за јавните службеници што важеле на 1 јануари 1958 година кои според видот, сложеноста и значењето им се најблиски, па според стручната спрема која според тие прописи се бара за соодветното звање — ќе се определи категоријата на работното место применувајќи ги согласно одредбите од членот 4 на овој правилник. Ако таков уживател

на пензија ја нема таа стручна спрема, категоријата на работното место му се определува како да ја има таа спрема, ако на работите за кои се бара таа спрема поминал најмалку пет последни години работа пред пензионирањето.

#### Член 30

На уживателите на пензија што се пензионирани како службеници на бившите административно-политички самоуправни единици, категоријата на работното место им се утврдува на начинот предвиден за државните службеници во чл. 27 и 28 од овој правилник, а според стручната спрема која според прописите за односната служба што важеле на 1 април 1931 година и подоцна е барана за звањето односно работите што тие ги вршеле непосредно пред пензионирањето.

На уживателите на пензија од претходниот став на кои таквата служба им престанала пред 1 април 1931 година, а прописите за односната служба што важеле во времето на престанокот на нивната служба престанале да важат пред 1 април 1931 година, категоријата на работното место им се утврдува врз основа на споредување на работите што тие ги вршеле, со соодветните работи односно звања според прописите кои за односната служба важеле на 1 април 1931 година, така што категоријата на работното место ќе се определи според стручната спрема што според тие прописи е барана за односните работи, а на начинот предвиден во чл. 27 и 28 од овој правилник.

Ако во одделен случај категоријата на работното место не би можела да се утврди на начинот определен во претходните ставови, категоријата на работното место ќе се утврди врз основа на споредување на работите што уживателот на пензија ги вршел со работите на звањето од соодветната службеничка група според прописите за јавните службеници што важеле на 1 јануари 1958 година кои според видот, сложеноста и значењето им се најблиски, па според стручната спрема што според тие прописи се бара за соодветното звање ќе се определи категоријата на работното место применувајќи ги согласно одредбите од членот 4 на овој правилник. Ако таков уживател на пензија ја нема таа стручна спрема, категоријата на работното место му се определува како да ја има таа спрема ако на работите за кои се бара таа спрема поминал најмалку пет последни години работа пред пензионирањето.

#### Член 31

На уживателите на пензија што во моментот на престанокот на последниот работен однос биле во служба на автономни тела, организации или установи кои според посебни прописи вршеле јавна служба, категоријата на работното место им се утврдува според прописите за регулирање на службеничките односи во односната служба што важеле на 1 април 1931 година и подоцна, на начинот предвиден во членот 30 од овој правилник.

#### Член 32

На уживателите на пензија што се пензионирани како активни подофицири, офицери или воени чиновници на бившата војска и морнарица, жандармерија или гранична трупа, без оглед кога им е признаено правото на пензија, како категорија на работното место за работите што ги вршел во тие служби, се зема:

1) I категорија — за времето за кое биле на служба како:

а) офицери, ако имале висока или на неа рамна стручна спрема;

б) воени чиновници, ако имале висока или на неа рамна стручна спрема;

2) II категорија — за времето за кое биле на служба како:

а) офицери, освен оние од точката 1 под а) од овој член;

б) виши воени чиновници, освен оние од точката 1 под б) на овој член;

3) III категорија — за времето за кое биле на служба како:

а) нижи воени чиновници, освен оние од точката 1 под б) на овој член, ако имале средна и/или на неа рамна стручна спрема;

б) подофицири, ако имале средна или на неа рамна стручна спрема;

4) IV категорија — за времето за кое биле на служба како:

а) нижи воени чиновници, освен оние од точката 1 под б) и точката 3 под а) од овој член;

б) подофицири, освен оние од точката 3 под б) на овој член;

в) музичари;

5) V категорија — за времето за кое биле на служба како редови во активна служба.

#### Член 33

За уживателите на пензија што се пензионирани како државни службеници по 15 мај 1945 година, а во моментот на пензионирањето биле распоредени во службеничките групи според Уредбата за припадностите на државните службеници од граѓански ред и на другите јавни службеници од 20 април 1945 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/45), категоријата на работното место се утврдува на начинот определен во членот 27 од овој правилник според звањето што според прописите за чиновниците од 1931 година го имале непосредно пред распоредувањето во службеничките групи, ако службеничката група во која биле распоредени според споменатата уредба била истоветна со последната положајна група што ја имале во тоа звање или повисока од неа — но во рамките на групите предвидени за тоа звање.

Категоријата на работното место се определува според претходниот став и кога новата службеничка група била пониска од поранешната положајна група а уживателот на пензија, како службеник, вршел и натаму работи што ги вршел до распоредувањето во новата службеничка група. Ако, меѓутоа, таков уживател на пензија по распоредувањето во пониската група вршел работи на звањето за кое е барана стручна (школска) спрема пониска од спремата пропишана за звањето што тој го имал пред распоредувањето во новата службеничка група, категоријата на работното место му се определува според таа пониска стручна спрема.

На уживателите на пензија од ставот 1 на овој член кои според Уредбата за припадностите на државните службеници од граѓански ред и на другите јавни службеници од 20 април 1945 година биле распоредени во службеничка група повисока од завршната положајна група на она звање што го имале непосредно пред тоа распоредување, категоријата на работното место им се утврдува на начинот предвиден во членот 27 од овој правилник, според стручната (школската) спрема пропишана за соодветното звање кое според прописите за чиновниците од 1931 година повлекува истоветна повисока положајна група.

#### Член 34

На уживателите на пензија што се пензионирани како државни службеници по 15 мај 1945 година, а пред распоредувањето во службеничките групи според прописите од 1943 година (член 33 став 1) не биле распоредени во звањата според прописите за чиновниците од 1931 година, категоријата на работното место им се утврдува врз основа на споредување на работите што ги вршел уживателот на пензија непосредно пред пензионирањето, со работите на звањето од соодветна службеничка група според прописите за јавните службеници што важеле на 1 јануари 1958 година, кои според видот, сложеноста и значењето им се најблиски, па според стручната спрема која според тие прописи се бара за соодветното звање ќе се определи категоријата на работното место применувајќи ги согласно одредбите од членот 4 на овој правилник. Ако таков уживател на пензија нема прописно здобивена соодветна стручна спрема за работите што ги вр-

шел непосредно пред пензионирањето, категоријата на работното место му се определува како да ја има таа стручна спрема, ако на такви работи поминал најмалку пет последни години работа пред пензионирањето.

#### Член 35

За уживателите на пензија што се пензионирани како државни службеници, а во моментот на пензионирањето биле распоредени во звањата според прописите за звањата и платите на државните службеници од 1947 и 1948 година или во платните разреди според прописите за звањата и платите на службениците од 1952 година, како категорија на работното место се зема категоријата што ѝ одговара на стручната спрема која според прописите што важеле во времето на престанокот на работниот однос е барана за односното звање.

На уживателот на пензија од претходниот став кој немал стручна спрема која според прописите што важеле во времето на престанокот на работниот однос е барана за звањето што уживателот го имал во тоа време, а кој најмалку пет последни години работа поминал на работите од тоа звање, како и на уживателот на пензија кој во моментот на пензионирањето имал звање за кое не била пропишана стручна спрема, категоријата на работното место им се определува според стручната спрема што се бара за работите од исто односно соодветно звање на соодветната службеничка група според прописите за јавните службеници што важеле на 1 јануари 1958 година, применувајќи ги согласно одредбите од членот 4 на овој правилник.

Ако во прописите од ставот 1 на овој член за одделно звање се предвидени алтернативно два или повеќе степени на стручна односно школска спрема, категоријата на работното место се определува со согласна примена на одредбата од членот 3 став 1 на овој правилник.

#### Член 36

На уживателот на пензија што е пензиониран кога и да било како службеник на јавната служба (чл. 27—31, 33 и 35), а непосредно пред пензионирањето работел на работите на работното место односно звањето за кое според прописите за јавните службеници што важеле на 1 јануари 1958 година се бара стручна спрема повисока од стручната спрема што е барана за звањето кое уживателот го имал во моментот на пензионирањето, категоријата на работното место му се утврдува врз основа на споредување на работите што уживателот на пензија ги вршел со работите на звањето од соодветна службеничка група според прописите за јавните службеници што важеле на 1 јануари 1958 година, кои според видот, сложеноста и значењето им се најблиски, па според стручната спрема која според тие прописи се бара за соодветното звање ќе се определи категоријата на работното место применувајќи ги согласно одредбите од членот 4 на овој правилник. Ако таков уживател на пензија ја нема таа виша стручна спрема, категоријата на работното место се определува како да ја има таа спрема ако на работите за кои се бара таа виша спрема поминал најмалку пет последни години работа пред пензионирањето.

#### Член 37

На уживателите на пензија што се пензионирани како службеници на Народната милиција, категоријата на работното место им се утврдува со примена на одредбите од точката I став 2 под 1—6 од Решението за распоредување на службениците на органите на внатрешните работи во осигуреничките разреди, на начинот определен во членот 8 од овој правилник.

#### Член 38

На уживателите на пензија кои кога и да било се пензионирани како службеници и на кои пензијскиот разред им е определен според службеничката група односно платниот разред а не според стручната спрема, ако непосредно пред пензиони-

рањето биле запослени во службите односно организационите единици кои на 1 јануари 1958 година се организирани како стопански организации, категоријата на работното место им се утврдува на начинот определен со овој правилник за категорисање на работните места во стопанството (чл. 23—25), ако е тоа за уживателите на пензија поповолно.

Одредбата од претходниот став важи и за уживателите на пензија што биле запослени како работници во работилници на државни или самоуправни органи односно тела или установи.

### 3. Работни места во општествени и други организации надвор од стопанството и јавните служби

#### Член 39

На уживателите на пензија што непосредно пред пензионирањето биле запослени во општествени или други организации надвор од стопанството и јавните служби, без оглед кога се пензионирани, категоријата на работното место им се утврдува врз основа на споредување на работите што ги вршеле, со работите на слични работни места во организациите од ист или сличен вид што постојат на 1 јануари 1958 година и имаат одобрен правилник за работните односи. Категоријата на работното место се определува според стручната спрема која според односниот правилник се бара за соодветните работи, применувајќи ги согласно одредбите од чл. 9 и 10 на овој правилник.

Ако не постои организација од ист или сличен вид, или не постои слично работно место во соодветната организација, категоријата на работното место се утврдува врз основа на споредување со работите во јавната служба или во стопанството кои според својот вид и сложеност им се најблиски на работите што ги вршел уживателот на пензија, применувајќи ги согласно одредбите од чл. 2—4 и 17 став 1 точка 2 на овој правилник.

Ако уживателот на пензија има на пропишан начин здобиена стручна спрема за работите што ги вршел непосредно пред пензионирањето, категоријата на работното место според одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се определува според работите што уживателот на пензија ги вршел непосредно пред пензионирањето. Ако уживателот на пензија нема таква стручна спрема, категоријата на работното место што им одговара на работите што тој ги вршел се признава ако уживателот на пензија на таквите работи поминал најмалку пет последни години работа пред пензионирањето.

#### Член 40

На уживателите на пензија што се пензионирани по 15 мај 1945 година како избрани лица на постојани должности со постојана плата во општествени организации, како категорија на работното место им се зема I категорија — ако тие должности ги вршеле во сојузни органи на односните организации, II категорија — ако тие должности ги вршеле во републички органи на односните организации, а III категорија — во сите други случаи.

Ако уживателот на пензија на кој според претходниот став му припаѓа II или III категорија, има признаена стручна спрема повисока од онаа што ѝ одговара на категоријата од претходниот став, како категорија на работното место се зема категоријата што ѝ одговара на стручната спрема која на уживателот на пензија му е признаена.

### 4. Работни места кај приватни работодавци

#### Член 41

На уживателите на пензија што непосредно пред пензионирањето биле во работен однос кај приватни работодавци во занаетчиски, трговски и угостителски дуќани, на работи надвор од стопанските дејности (технички бирои, лаборатории, ординации, канцеларии и слично), во станбени згради и во домаќинства, категоријата на работното место им се утврдува според видот на работите и струч-

ната спрема, на начинот определен за соодветните работи во чл. 13—18 од овој правилник.

### 5. Заеднички одредби за категорисање на работните места заради преведување на пензиите

#### Член 42

Кога е за работните места во одделни служби или на определени работи со одредбите на овој правилник или на решенијата донесени во смисла на членот 1 став 2 од овој правилник непосредно определена категоријата на работното место, за уживателите на пензија што работеле на такви работни места, без оглед кога се пензионирани, категоријата на работното место се утврдува исклучиво врз основа на тие одредби односно решенија.

#### Член 43

На уживателите на пензија на кои категоријата на работното место треба да им се утврди според работите што ги вршеле за последните пет години работа во смисла на одредбите од главата XI на Законот за пензиското осигурување и од овој правилник, ако за тие пет години биле во разни служби (стопанство, јавна служба и др.), или во јавната служба биле распоредени според разни прописи (чиновнички звања, службенички групи, службенички звања, платни разреди), категоријата на работното место им се утврдува посебно за секој период одделна служба односно за секој период распоредување според разни прописи, на начинот предвиден во соодветните одредби од овој правилник. Во тие случаи, на уживателите на пензија што извесно време за последните пет години работа биле како избрани лица на должности во претставнички тела на државни органи, како категорија на работното место за односниот период им се зема I категорија.

Ако уживателот на пензија на кој во смисла на одредбите од главата XI на Законот за пензиското осигурување и овој правилник категоријата на работното место треба да му се утврди според работите што ги вршел за последните пет години работа пред пензионирањето — во тие пет години вршел работи за кои со овој правилник се определени разни категории на работни места, периодите поминати на работи од повисоки категории им се додаваат на периодите поминати на работи од пониски категории, па како категорија на работното место се зема онаа пониска категорија која, заедно со додадените периоди поминати на работи од повисоки категории, го сочинува периодот од последните пет години работа.

#### Член 44

Кога утврдувањето на категоријата на работното место заради преведување на пензиите според одредбите од чл. 24—43 на овој правилник зависи од тоа осигуреникот да има признаена стручна спрема од определен степен, ова се утврдува според стручната спрема која на уживателот на пензија веќе му е признаена според поранешните прописи, или според прописите за здобивање и признавање на стручната спрема што важеле на 1 јануари 1958 година — ако е тоа за него поповолно.

Одредбата од членот 20 став 2 на овој правилник во поглед на примената на прописите за рангот на школите и курсевите важи и при утврдувањето на категоријата на работното место заради преведување на пензијата.

### III. ПОСТАПКА НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА КАТЕГОРИЈАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И НА ПРОСЕКОТ НА ПЛАТИТЕ

#### Член 45

Кога надлежниот завод за социјално осигурување во постапката за определување на пензијата при утврдувањето на категоријата на работните места според одредбите од овој правилник ќе најде дека стручната спрема која според тарифниот правилник се бара за работното место

на кое осигуреникот работел не ѝ одговара на стручната спрема која, со оглед на видот и сложеноста на работите на тоа работно место, е фактично потребна за тоа работно место, ќе донесе заклучок за прекинување на постапката за определување на пензијата и ќе побара врз основа на членот 267 од Законот за пензиското осигурување од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за трудот (член 220 од Законот за пензиското осигурување) спорното прашање за категоријата на работното место тој да го реши како претходно прашање.

Заклучок за прекинување на постапката за определување на пензијата ќе донесе заводот за социјално осигурување и кога осигуреникот во текот на првостепената постапка ќе постави барање спорното прашање за категорија на работното место претходно да го реши органот на управата од ставот 1 на овој член. Со овој заклучок заводот ќе ѝ наложи на странката да побара во определен срок поведување постапка по спорното прашање кај надлежниот орган на управата во смисла на членот 147 од Законот за општата управна постапка, ако странката тоа веќе не го сторила.

Согласно со членот 267 од Законот за пензиското осигурување, одредбите од ст. 1 и 2 на овој член ќе се применуваат додека не бидат донесени прописите за распоредување на работните места во категориите со оглед на стручната спрема заради определување на минималниот личен доход на работниците.

#### Член 46

Кога надлежниот завод за социјално осигурување во постапката за преведување на пензијата на барање од уживателот на пензија ќе најде дека заради утврдување на категоријата на работното место според одредбите од овој правилник за справување на спорното прашање е потребно органот на управата надлежен според членот 220 од Законот за пензиското осигурување да спроведе посебна постапка, ќе донесе заклучок за прекинување на постапката за преведување на пензијата и ќе побара од надлежниот орган тој да го реши прашањето за утврдување на категоријата на работното место како претходно прашање во постапката.

Според ставот 1 од овој член ќе постапи заводот за социјално осигурување во постапката за преведување на пензијата на барање од уживателот на пензија и кога ќе најде дека е потребно прашањето за утврдување на просечниот месечен износ на платите во периодот од 1 април 1952 година до 31 декември 1957 година да се реши како претходно прашање во постапката.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член заводот за социјално осигурување кој бара поведување постапка заради решение на претходното прашање, е должен на надлежниот орган на управата да му ја достави документацијата која се однесува на тоа прашање (во оригинал или во заверен прелист), со која заводот располага.

#### Член 47

Како претходно прашање во смисла на чл. 45 и 46 од овој правилник може прашањето за категорија на работното место и прашањето за височина на платите што влегуваат во просечниот месечен износ на платите да се реши и само за одделно запослување односно за одделен период работа, кога за другите периоди според кои се утврдува категоријата на работното место или просечниот месечен износ на платите тие факти не се спорни односно кога тие можат да се утврдат и без водење посебна постапка кај органот на управата од членот 220 на Законот за пензиското осигурување.

#### Член 48

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за трудот односно надлежен за општата управа (член 220 од Законот за пензиското осигурување) во случаите од чл. 45—47 на

овој правилник донесува решение за утврдување на категоријата на работното место односно на просечниот месечен износ на платите врз основа на чл. 64, 67, 236 и 237 од Законот за пензиското осигурување и на прописите донесени заради примена на чл. 67 и 236 од тој закон.

#### Член 49

Против решението на надлежниот орган на управата на општинскиот народен одбор донесено според чл. 45—48 од овој правилник имаат право на жалба странката и надлежниот завод за социјално осигурување.

Заводот за социјално осигурување што ја прекинал постапката за определување или преведување на пензијата поради решавање на претходното прашање, ќе ја продолжи започнатата постапка кога решението донесено за претходното прашање ќе стане правосилно.

### IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 50

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1604/1

5 јуни 1958 година

Белград

Секретар за трудот,  
Мома Марковиќ, с. р.

456.

Врз основа на точката 8 од Одлуката за вакцинирањето на населението против заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје, на предлог од Сојузниот завод за народно здравје, пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВАКЦИНИРАЊЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Вакцинирањето на населението против определени заразни болести се врши на начинот и според постапката што се прелвидени со одредбите од овој правилник.

#### Член 2

Вакцинирањето го спроведува здравствена установа определена за вршење на вакцинирање (во натамошниот текст: здравствената установа) во смисла на точката 3 од Одлуката за вакцинирањето на населението против заразните болести.

#### Член 3

Лицата што подлежат на обврската за вакцинирање, повикани со поединечна писмена покана, се должни да се одзоват на поканата во времето и на местото определено за вакцинирање. Ако овие лица се малолетници, нивните законски застапници се должни да ги доведат на вакцинирање.

#### Член 4

Вакцинирањето го врши лекар. Здравствениот техничар или медицинската сестра (медицинскиот техничар) можат да вршат вакцинирање само под надзор и одговорност на лекарот.

Контраиндикациите за вакцинирање ги утврдува само лекарот.

Ќе се вакцинираат само оние лица кај кои лекарот ќе утврди дека не постои контраиндикација.

#### Член 5

Лицата што вршат вакцинирање имаат право на посебна награда под условите предвидени во точката 5 став 2 од Одлуката за вакцинирањето на населението против заразните болести.

### II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВАКЦИНИРАЊЕТО

#### 1. Подготовка за вакцинирање

##### Член 6

Планот за вакцинирање го утврдува општинскиот народен одбор врз основа на програмата за вакцинирање што ја утврдува републичкиот совет надлежен за работите на народното здравје.

Органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на народното здравје (во натамошниот текст: органот на управата) им го доставува на околискиот хигиенски завод и на републичкиот хигиенски завод планот за вакцинирање со податоците за времето и местото за вршење на вакцинирањето најдоцна до 15 март секоја година.

##### Член 7

Органот на управата ги изработува во два примерка списоците на лицата што подлежат на задолжително вакцинирање и ревакцинирање во таа година. Органот на управата ѝ испраќа на здравствената установа еден примерок од списокот на лицата што подлежат на обврската за вакцинирање најдоцна до 15 февруари, а вториот примерок го задржува и според него врши поканување.

Списокот на лицата што подлежат на обврската за вакцинирање ги содржи презимињата и имињата на лицата што мораат редовно да се вакцинираат, како и презимињата и имињата на лицата што порано од кои и да било причини не биле вакцинирани а подлежат на обврската за вакцинирање според одредбите од овој правилник.

Органот на управата го определува времето и местото за вршење на вакцинирање и со поединечна писмена покана ги повикува лицата што подлежат на обврската за вакцинирање. Ако се во прашање малолетници, поканите им се испраќаат на нивните законски застапници, со назначување на презимето и името на малолетното лице што треба да биде вакцинирано.

#### 2. Вакцини

##### Член 8

Како вакцини во смисла на овој правилник се подразбираат препаратите што се внесуваат во човечкиот организам со цел за негова активна имунизација, а се приготвени од причинители на заразни болести или од нивни производи.

За вакцинирање можат да се употребуваат вакцини одобрени според важечките прописи:

- 1) што носат контролна маркичка од надлежната установа за контрола на лековите, ако со посебни прописи не е определено поинаку;
- 2) што се затворени херметички;
- 3) што според својот изглед не предизвикуваат сомневање да се загадени;
- 4) на кои рокот на траењето не им истекол.

##### Член 9

Покрај вакцинирањето со поединечни вакцини, може да се врши вакцинирање истовремено (симултано) против:

- 1) големи сипаници (Variola vera) и дифтерија (Diphtheria);
  - 2) големи сипаници, дифтерија и тетанус.
- Вакцинирањето може да се врши со комбинирани (мешани) вакцини против:
- 1) дифтерија и тетанус;
  - 2) коремен тифус (Typhus abdominalis), паратифус (Paratyphus) и тетанус;
  - 3) дифтерија, тетанус и голема кашлица (Pertussis).

#### 3. Срокови на вакцинирањето

##### Член 10

Вакцинирањето и ревакцинирањето против заразни болести се врши, и тоа:

- 1) против дифтерија — од почетокот на мај до крајот на август, а ревакцинирањето од почетокот на мај до крајот на ноември;

2) против големи сипаници — од почетокот на мај до крајот на октомври, а по потреба може да се врши преку целата година.

Против други заразни болести вакцинирањето се врши според епидемиолошките индикации.

Во местата каде што постојат повеќе здравствени установи вакцинирањето може да се врши преку целата година.

При спроведувањето на програмата за вакцинирање против едни заразни болести, мора да се води сметка за сезонските и епидемиолошките индикации, како и за усогласувањето со програмата за вакцинирање против други заразни болести предвидени со овој правилник.

#### Член 11

По завршеното вакцинирање или ревакцинирање против една болест може да се започне со вакцинирање или ревакцинирање против друга болест, и тоа:

1) по завршеното вакцинирање со BSG-вакцина — по истекот на 42 дена од вакцинирањето;

2) по завршеното вакцинирање со други вакцини — по истекот на 21 ден од вакцинирањето.

Во случај на појава на оболување од големи сипаници мора веднаш да се пристапи кон вакцинирање против нив, а се запира вакцинирањето против други заразни болести, освен вакцинирањето против беснило (Lyssa).

#### Член 12

Ако на подрачје на една општина бројот на успешно вакцинираните и ревакцинираните лица не достигнува 75% од бројот на лицата што подлежат на вакцинирање односно ревакцинирање, ќе се изврши дополнително вакцинирање односно ревакцинирање.

### 4. Контраиндикации

#### Член 13

Контраиндикации за вакцинирање се:

а) кај децата:

1) епидемија на детски заразни болести (Pertussis, Morbilli, Scarlatina и Diphtheria), инфлуенца (Influenza), честестени случаи на заразни запаленија на мозочните опни (Meningitis epidemica, Meningitis serosa), акутна детска парализа (Poliomyelitis acuta), заразна жолтица (Hepatitis infectiosa) или детски проливи;

2) тешки форми на оболенија од флориден рахитис (Rachitis), леукемија, тешки анемии, тешки или декомпензирани срчани мани, нефритис (Nephritis), пиелитис (Pyelitis), активни форми на туберкулоза, оболенија на централниот нервен систем, кахексии, акутни растројувања на варењето, тешки форми на дијабетес (Diabetes), фебрилни и реконвалесцентни состојби.

Постојењето на епидемија го утврдува републичкиот хигиенски завод;

б) кај возрасните:

фебрилна и реконвалесцентна состојба, леукемија и тешка анемија, тешки или декомпензирани срчани мани, нефритис и пиелитис, акутна туберкулоза, кахектични состојби, акутни растројувања на варењето и потешок дијабетес.

За време на гравидитетот, односно за првите три месеци лактација не можат да се вршат вакцинирања против тифус и паратифус.

### III. ВАКЦИНИРАЊЕ ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

#### 1. Вакцинирање против дифтерија и тетанус

##### Член 14

На обврската за вакцинирање против дифтерија и тетанус подлежат децата од 3 месеци до напоеетите 8 години возраст.

##### Член 15

Вакцинирањето против дифтерија и тетанус се врши со комбинирана вакцина против дифтерија и тетанус во три етапи, и тоа

1) првото вакцинирање на децата од 3—18 месеци (две дози) — во растојание не помало од 4 ниту поголемо од 12 недели;

2) првото ревакцинирање — на 2—3 години по првото вакцинирање (една доза);

3) второто ревакцинирање (една доза) — при запишувањето во училиште.

##### Член 16

Првото вакцинирање може да се изврши се до напоеетите 8 години возраст, со тоа што првото ревакцинирање ќе се изврши на 2—3 години по првото вакцинирање, а второто ревакцинирање — на 2—4 години по првото ревакцинирање.

Децата повозрасни од 8 години нема да се вакцинираат односно ревакцинираат против дифтерија. Републичкиот совет надлежен за работите на народното здравје може да пропише задолжително вакцинирање односно ревакцинирање и на овие деца ако е тоа потребно според епидемиолошките индикации.

Против тетанус задолжително се ревакцинираат и децата повозрасни од 8 години, и тоа во растојанија од 5—10 години.

Ако дете не е ревакцинирано против дифтерија во срок од 5 години по првото вакцинирање, може да се ревакцинира се до напоеетата осма година, а против тетанус и по 14 години возраст.

##### Член 17

При првото вакцинирање со комбинирана вакцина, меѓу приемот на првата и втората доза на вакцина мора да постои временско растојание од најмалку 4, а најмногу 12 недели. Ако детето во тој срок не прими втора доза на вакцина, вакцинирањето мора во потполност да се повтори.

##### Член 18

Против тетанус можат да се вакцинираат сите лица без оглед на годините на возраста.

Лицата до напоеетата осма година се вакцинираат на начинот предвиден со одредбите од членот 15 на овој правилник.

##### Член 19

Ако е потребно кај лица повозрасни од 8 години да се постигне имунитет само против тетанус, вакцинирањето ќе се изврши со препарати на вакцина од тетанус според следната постапка:

1) првото вакцинирање се врши со три дози така што растојанието меѓу приемот на првата и втората доза да изнесува еден месец, а меѓу втората и третата една година. Ако е потребно да се постигне имунитет во што пократок срок, сите три дози се даваат во растојание од еден месец;

2) ревакцинирањето (една доза) се врши на 5—10 години по првото вакцинирање.

Заради одржување на доживотен имунитет против тетанус, ревакцинирањето (една доза) треба да се повторува секои 10 години. Кај озледени за кои е несомнено утврдено дека се порано вакцинирани, место профилатичка доза на антитетаничен серум, треба да се даде една доза вакцина.

Лицата вакцинирани заради постигање имунитет во смисла на ставот 1 од овој член, ако претпат компликувани фрактури, изгубат големи количини крв или кои имаат длабоки озледи или рани близу централниот нервен систем или поголеми нервни сплетови, мораат да бидат ревакцинирани против тетанус а истовремено мораат да примат и една заштитна доза профилатичен серум против тетанус (1.500 A.J.).

##### Член 20

На секое ревакцинирано лице што ќе добие профилатичка доза на антитетаничен серум, истовремено му се дава и една доза вакцина против тетанус. На вакво лице му се дава по 2 недели втора доза, а по 4 недели од приемот на втората доза и трета доза на вакцина против тетанус.

#### 2. Вакцинирање против тифус и паратифус

##### Член 21

Вакцинирањето против тифус и паратифус се врши само со комбинирана вакцина против тифус, паратифус и тетанус.

**3. Вакцинирање против големи сипаници****Член 22**

На задолжително вакцинирање против големи сипаници подлежат децата од наполнетите 3 месеци до наполнетите 3 години возраст.

**Член 23**

Вакцинирањето против големи сипаници се врши со анимална лимфа (вакцина) во три етапи, и тоа:

- 1) првото вакцинирање — кај децата од 3 месеци до наполнетите 3 години возраст. Ова вакцинирање може да се изведува во исто време кога се врши вакцинирањето против дифтерија и тетанус;
- 2) првото ревакцинирање — при запишувањето на децата во училиште;
- 3) второто ревакцинирање — во осмата година на школувањето (14-та година возраст).

**Член 24**

Ако првото вакцинирање не е извршено кај децата до наполнетата трета година возраст, тие ќе се вакцинираат само во случај на епидемиолошки индикации. Во тој случај првото ревакцинирање ќе се изврши на 5—6 години по првото вакцинирање.

**Член 25**

Кога вакцинирање против големи сипаници е вршено посебно, прегледот на вакцинираните деца се врши по 10 дена. Ако ова вакцинирање не успеало, детето се вакцинира повторно.

Ако и второто вакцинирање не успее, што се утврдува при контролата по 10 дена, детето повеќе нема да се вакцинира против големи сипаници. Во тој случај во потврдата за извршеното вакцинирање ќе се внесе дека детето е вакцинирано двапати, но дека вакцинирањето не успеало.

**Член 26**

Покрај општите контраиндикации предвидени во членот 13 од овој правилник, кај вакцинирањето против големи сипаници се земаат предвид и посебните контраиндикации, и тоа: алергичните состојби, екземите, пиодермијата, шугата (Scabies) и гнојното воспаление на средното уво со лачење.

Не смеат да се вакцинираат ниту деца чии домашни боледуваат од други заразни болести.

**Член 27**

Во случај на појава на големи сипаници, мораат веднаш да се вакцинираат сите лица во околината, па и новороденчињата.

**4. Вакцинирање против туберкулоза****Член 28**

Вакцинирање и ревакцинирање против туберкулоза се врши во секое време на годината. Вакцинирање и ревакцинирање е задолжително и за сите лица до наполнетите 25 години возраст кои не реагираат на туберкулин.

Персоналот во антитуберкулозните установи се вакцинира без оглед на годините на возраста.

Туберкулизна реакција не треба да се врши кај новороденчињата.

**Член 29**

Покрај случаите предвидени во членот 13, нема да се врши вакцинирање ни на новороденчињата со интракранијални крварења, на новороденчињата што покажуваат знаци на животна немоќ, на хипотрофичните доенчиња, на новороденчињата што боледуваат од *Vitium cordis*, *Lues congenita*, *Isterus neonatorum*, *Pemphigus gravis neonatorum*, како и на доенчињата што имаат помалку од две третини тежина што е предвидена како нормална за доенчињата од соодветна возраст.

Лицата што боледуваат од болестите предвидени во членот 13 од овој правилник ќе се вакцинираат по истекот на 2 месеци од прележаната заразна болест.

**Член 30**

Вакцинирањето против туберкулоза се врши со BSG-вакцина. Вакцината се дава интрадермално, по исклучок перорално. Интрадермалната вакцина се дава во една доза, а пероралната во три дози во растојанија од по два дена.

**Член 31**

Ревакцинирањето треба да се врши секоја 2—4 година. Ако ревакцинирањето не е извршено на време, ќе се изврши штом ќе го дозволи тоа здравствената состојба на детето, при што мора да се води сметка за сроковите на вакцинирањето предвидени со овој правилник.

**IV. ЕВИДЕНЦИЈА****Член 32**

Здравствената установа води евиденција за вакцинираните лица и му доставува извештаи за извршувањето на програмата за вакцинирање на околинскиот хигиенски завод во срок од 15 дена по извршеното вакцинирање.

Присобраните и проконтролираните извештаи хигиенските заводи му ги доставуваат на републичкиот хигиенски завод најдоцна до 1 ноември истата година а за дополнителното вакцинирање до 20 јануари идната година.

Извештајот за вакцинирањето против туберкулоза му се доставува и на антитуберкулозниот диспансер од соодветното подрачје.

**Член 33**

Лекарот го забележува извршеното вакцинирање на здравствено осигурените лица во соодветната рубрика од здравствената книшка.

Податоците за извршеното вакцинирање против тетанус за секое вакцинирано лице повозрасно од 16 години, без оглед дали е здравствено осигурено или не, се внесуваат и на последната внатрешна страна од личната карта, која е определена за забележувања на промената на местото на престојот. Внесувањето на податоците се врши со натискување на печатот I или II, чии форми се дадени во образецот бр. 4 кон овој правилник. Големината на печатот не смее да премине 15 мм во квадрат. Печатот I се натискува при завршеното вакцинирање. Освен тоа, се запишува годината на првото вакцинирање. При ревакцинирањето се натискува печатот II и се запишува годината на ревакцинирањето. Податоците од претходниот став ги внесува лекарот и ги заверува со свој потпис и со печат на установата во која е извршено вакцинирањето.

По барање од вакцинираното лице или од неговиот законски застапник, лекарот односно здравствената установа што извршила вакцинирање е должна да издаде потврда за извршеното вакцинирање на соодветниот образец. Обрасците бр. 1, 2, 3 и 4, напечатени кон овој правилник, се негов составен дел.

**Член 34**

Кон крајот на годината се средуваат и се коричат списоците на вакцинираните лица. Вака поврзаните списоци се чуваат како документи од трајна вредност кај органот на управата и во хигиенскиот завод.

Органот на управата што има за тоа можност води евиденција за вакцинираните лица по пат на картотека.

**V. ДРУГИ ОДРЕДБИ****Член 35**

Здравствените службеници што вршат вакцинирање добиваат посебна награда за извршеното вакцинирање ако работат надвор од редовното работно време, и тоа:

- 1) за секое полно завршено вакцинирање против дифтерија или тетанус, или комбинирано вакцинирање против дифтерија и тетанус — 30 динари;

2) за секое вакцинирање против големи сипаници — 15 динари;

3) за секое ревакцинирање 15 динари;

4) за секое вакцинирање со BSG-вакцина на кое му претходи туберкулински тест — 30 динари.

#### VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

##### Член 36

Повредите на одредбите од чл. 3 и 4 на овој правилник повлекуваат одговорност според одредбите од членот 24 на Општиот закон за спречување и отстранување на заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/48) изменет со членот 2 оддел V точка 25 од Законот за согласување на посебните прописи за прекршоците во сојузните закони со одредбите од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/51).

#### VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### Член 37

Организациите и установите за производство на серуми и вакцини се должни во срок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој правилник да ги приспособат упатствата што ги приложуваат кон серумите и вакцините кон одредбите од овој правилник.

На вакцините и серумите што ќе се затечат на складовите кај производителите, стопанските организации, аптеките и здравствените установи на денот на влегувањето во сила на овој правилник не се однесува одредбата од ставот 1 на овој член.

##### Член 38

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 768

10 мај 1958 година

Белград

Секретар  
за народно здравље,  
Др Херберт Краус, с. р.

#### Образец бр. 1

(Формат: 210 × 148)

#### ПОТВРДА

за вакцинирањето (бележењето) против вариола (големи сипаници, козица)

Презиме \_\_\_\_\_ Име на таткото \_\_\_\_\_ Ден, месец и година на раѓањето \_\_\_\_\_ Место на раѓањето \_\_\_\_\_ Околија \_\_\_\_\_ Место на живеењето \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ Народна Република \_\_\_\_\_

Првото вакцинирање на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година.

Сипаниците се — не се примиле\*)

По првото неуспешно вакцинирање, именуваната повторно е вакциниран-а на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година. Сипаниците се — не се примиле\*).

Ревакциниран против вариола на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година, со позитивен — негативен резултат\*).

Ревакциниран против вариола на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година, со позитивен — негативен резултат\*).

Во \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

(Печат на установата)

Потпис на лекарот,

\*) Непотребното да се прецрта

#### Образец бр. 2

(Формат: 210 × 148)

#### ПОТВРДА

за вакцинирањето (бележењето) против туберкулоза со BSG-вакцина

Презиме \_\_\_\_\_ Име на таткото \_\_\_\_\_ Име \_\_\_\_\_ Година на раѓањето \_\_\_\_\_ Место на раѓањето \_\_\_\_\_ Околија \_\_\_\_\_ Место на живеењето \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_

НР \_\_\_\_\_

Првото вакцинирање (бележење): година \_\_\_\_\_ месец \_\_\_\_\_

Датум на контролата на вакцинирањето и резултат (позитивна, негативна тбк-проба) \_\_\_\_\_

Ревакцинирање: година \_\_\_\_\_ месец \_\_\_\_\_

Датум на контролата на ревакцинирањето и резултат: \_\_\_\_\_

Ревакцинирање: година \_\_\_\_\_ месец \_\_\_\_\_

Датум на контролата на ревакцинирањето и резултат: \_\_\_\_\_

Ревакцинирање: година \_\_\_\_\_ месец \_\_\_\_\_

Датум на контролата на ревакцинирањето и резултат: \_\_\_\_\_

Забелешки (евентуални компликации, контраиндикации и друго): \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

(Печат на установата)

Потпис на лекарот,

#### Образец бр. 3

(Формат: 210 × 148)

#### ПОТВРДА

за вакцинирањето против \_\_\_\_\_

Презиме \_\_\_\_\_ Име на таткото \_\_\_\_\_ Име \_\_\_\_\_ Ден, месец и година на раѓањето \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ Место на раѓањето \_\_\_\_\_ Околија \_\_\_\_\_ Место на живеењето \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_

НР \_\_\_\_\_

Првото вакцинирање

I доза дадена на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

II доза дадена на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

I ревакцинирање на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

II ревакцинирање на \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

Забелешка: \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година

(Печат на установата)

Потпис на лекарот,

#### Образец бр. 4


Формите на печатот за забележување на извршеното вакцинирање против тетанус кој се нацискува на последната страна од личната карта.

Печат I

TET I-II

19\_\_\_\_

Печат II



157.

Врз основа на членот 236 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, издава

## П А Р Е Д Б А

### ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПРИМАЊА ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ

#### I. ПРИМАЊА ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ЦЕЛИНА ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ

1. При утврдувањето на просечниот месечен износ на платите врз основа на кој се врши распоредувањето во осигуреничките разреди во смисла на членот 67 од Законот за пензиското осигурување не се земаат следните додатоци и примања остварени за работа во редовното работно време според прописите за платите што беа во сила во периодот од 1 април 1952 до 31 декември 1957 година, и тоа:

#### A. Според прописите за платите на службениците и работниците на државните органи и установи

##### 1) додатоците:

а) на службениците во ресорот на внатрешните работи, освен ресорниот додаток на управните и извршните службеници во ресорот на внатрешните работи (член 1 од Правилникот за одделниот додаток на службениците во ресорот на внатрешните работи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/52);

б) за знаење на странски јазици на службениците на цивилното воздухопловство (член 14 од Правилникот за звањата и платите на службениците на управните органи на цивилното воздухопловство — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52);

в) што имаат карактер на плаќање за прескувремена работа.

Одредбата од оваа точка под в) не се однесува на додатокот за ненормирано работно време на возачите на моторни возила;

##### 2) наградите:

а) според чл. 13 и 16 од Законот за државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/48);

б) според членот 14 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54);

в) за вонредни успеси во работата на персоналот на здравствениите установи (член 3 од Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствениите установи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54);

г) за вршење на работите што придонесуваат за подобрување на работата и за постигнат успех во работата на службениците на Народната банка (член 1 од Правилникот за исплатување премиски додаток и награди на службениците на Народната банка на ФНРЈ — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/52), на службениците на комуналните банки и штедилниците (член 10 од Правилникот за звањата и платите на службениците на комуналните банки и штедилниците — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54), на службениците на Државниот осигурителен завод (член 5 од Правилникот за звањата и платите на службениците на Државниот осигурителен завод — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) и на службениците на Југословенската лотарија (член 12 од Правилникот за звањата и платите на службениците на Југословенската лотарија — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54);

д) за особените успеси на припадниците на Народната милиција постигнати во службата (член 6 од Уредбата за платите во Народната милиција — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/53);

е) според членот 39 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53);

е) повремените награди за особени резултати постигнати во работата (член 7 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52);

ж) новогодишните награди на државните службеници;

з) другите награди што немаат карактер на постојано примање за посебни услови и значење на работа во редовното работно време.

Одредбата од оваа точка под з) не се однесува на наградите за работа на избрани лица на постојани должности во претставничките тела на државните органи и на општествените организации што имаат карактер на плата;

##### 3) хонорарите:

а) на службениците за извршување на определена работа кај друг орган надвор од установата во која постојано се запослени (член 16 од Законот за државните службеници — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/48);

б) хонорарите на службениците и работниците кои покрај своето редовно запослување имаат и дополнително запослување, хонорарите за учествување во работата на испитни и други комисии, хонорарите за предавања на курсеви и семинари, како и другите хонорари што немаат карактер на постојано примање за работа во редовното работно време.

Одредбата од оваа точка под б) не се однесува на хонорарите на хонорарните службеници на кои таквата служба им е единствено или главно запослување;

в) на наставниот персонал на виши медицински училишта и на медицински факултети кој работи во здравствени установи (член 1 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствениите установи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/54);

г) за вонредна работа на ветеринарите во други ветеринарни установи (член 23 од Уредбата за звањата и платите на службениците во ветеринарната служба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52);

##### 4) надоместоците:

а) за работа во редовното работно време на здравствениот персонал (член 29 од Уредбата за звањата и платите на персоналот во здравствениите установи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54);

б) за ветеринарни прегледи на добиток, на производи од добиток, на сировини и отпадоци при превозот со средства на јавниот сообраќај (Одлука за надоместоците за ветеринарни прегледи на добиток, на производи од добиток, на сировини и отпадоци при превозот со средства на јавниот сообраќај — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55);

в) за вршење здравствена контрола на растенијата при увозот и извозот, превозот и внатрешниот промет (Одлука за надоместоците за вршење здравствена контрола на растенијата при увозот, извозот, транзитот и внатрешниот промет — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55);

г) на возачите на моторни возила за дополнителна работа (член 7 од Правилникот за платите на возачите на моторни возила запослени во државните надлештва и установи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/52);

д) за неискористен годишен одмор (Уредба за платениот годишен одмор на работниците, наместниците и службениците — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/46, 58/47, 82/47 и 66/48);

е) отпремнината според членот 44 од Законот за државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/48);

е) надоместоците (примањата) во натура, како што се: бесплатен стан и огрев на наставниот и воспитниот персонал со служба на село, бесплатен стан, огрев и осветление на селско-стопанските стручњаци што работат во установите за унапредување на селското стопанство и во други служби каде што такви годности врз основа на посебни

прописи се обезбедуваат како бесплатни примања, бесплатна униформа односно службено облекло или работно облекло во службите во кои е тоа со посебни прописи предвидено, како и надоместоци во пари наместо обезбедени бесплатни примања во натура.

#### Б. Според прописите за платите на работниците на стопанските организации

##### 1) додатоците:

а) за работа на извршниот персонал во сезонските деловни единици на претпријатијата на воздушниот сообраќај (Уредба за распределба на вкупниот приход на стопанските организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54, 10/56 и 16/57);

б) за работа во продолжен турнус на службениците во железничкиот сообраќај (член 30 од Правилникот за додатоците на железничкиот персонал — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52);

в) за спроведување пошта во поштенско-телеграфско-телефонската служба (член 43 од Уредбата за звањата и платите на службениците на поштенско-телеграфско-телефонската служба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52);

г) за багерување и за изваден објект во стопанските организации на речниот сообраќај (Уредба за распределба на вкупниот приход на стопанските организации);

д) на членовите на посада на парни односно моторни бродови кои постојано се укрцани (член 8 од Правилникот за платите и додатоците на членовите на посада на бродовите за управни цели на трговската морнарица на ФНРЈ — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52);

е) што имаат карактер на плаќање за прекувремена работа;

##### 2) наградите:

а) за особени резултати постигнати во работата на службениците на поштенско-телеграфско-телефонската служба (член 7 од Уредбата за звањата и платите на службениците на поштенско-телеграфско-телефонската служба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52);

б) за пронаоѓање на опасни дефекти на коли и на локомотива во сообраќајот, и за пронајдена пукнатина (чл. 23 и 24 од Правилникот за додатоците на железничкиот персонал — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52);

в) за работа од случај до случај според Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

г) од средствата што стопанската организација ги има добиено како награда за учество на саеми и изложби (Уредба за распределба на вкупниот приход на стопанските организации);

д) другите награди што немаат карактер на постојано примање за посебни услови и значење на работа во редовното работно време;

##### 3) надоместоците:

а) во височина на двемесечна плата на членовите на посада на брод што претрпел бродолом (Уредба за распределба на вкупниот приход на стопанските организации);

б) за неискористен годишен одмор (Уредба за платениот годишен одмор на работниците, наместениците и службениците — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/46, 58/47, 82/47 и 66/48);

в) надоместоците (примањата) во натура, како што се: бесплатен стан, огрев, осветление, службено облекло, работни и заштитни облека и обувки, кои се обезбедуваат покрај платата според тарифниот правилник, како и надоместоците во пари наместо обезбедени бесплатни примања во натура;

г) за употреба на сопствени средства за работа (запрега, алат и слично), како и други надоместоци што имаат карактер на плаќање за сторените трошоци во врска со вршењето на работата или што имаат карактер на обештетување;

##### 4) хранарините:

а) издатоците за храна и пијалок на персоналот укрцан на поморски бродови и технички пловни објекти, како и хранарината на укрцаниот персонал во стопанските организации на речниот сообраќај (Уредба за распределба на вкупниот приход на стопанските организации);

б) издатоците за храна и топли напитки на извршниот персонал во железничкиот сообраќај кој работи на расчистување на пруга по елементарните непогоди и несреќи (точка II од Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Југословенските железници — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57);

##### 5) хонорарите:

а) хонорарите на надворешните и внатрешните соработници како и другите постојани и повремени хонорари (Уредба за распределба на вкупниот приход на стопанските организации);

б) другите хонорари што немаат карактер на постојано примање за посебни услови и значење на работа во редовното работно време.

Одредбите од оваа точка под б) не се однесуваат на хонорарите на работниците на кои хонорарната работа им е единствено или главно запослување.

#### В. Заеднички одредби

2. При утврдувањето на просечниот месечен износ на платите во смисла на точката 1 од оваа наредба, не се земаат предвид примањата што имаат карактер на плаќање за прекувремена работа, без оглед дали тие примања се остварени во вид на додаток, награди, хонорари, надоместоци или под кој и да е друг назив.

Исто така, не се земаат предвид просечниот месечен износ на платите ниту примањата остварени на име теренски додаток, додаток за одвоен живот од фамилијата, патните дневници, километражата и другите надоместоци на име патни трошоци (паушали), износите на странска валута што ги прима укрцаниот персонал на поморски и речни бродови за време на престојот на бродот надвор од границите на Југославија, како ниту постојаниот посебен додаток што се исплатувал според посебни прописи на територијата на која е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија.

3. Согласно со одредбите од точката 1 на оваа наредба постојаните примања што имаат карактер на плаќање за посебни услови и значење на работа извршена во редовното работно време се земаат во просечниот месечен износ на платите при утврдувањето на пензискиот основ без оглед во кој вид и под кој назив тие примања се остварувани (на пример: додатоци за нокна работа, кесонски и тунелски додатоци, додатоци за работа во вода, нурнувачки додатоци и надоместоци на нурнувачите за зајакната исхрана, додатоци на дувачите на стакло, пиротехнички додаток, додаток за посебни услови на работата на авиомеханичарите, летачки додаток, хранарина на летачите (пилот, радиотелеграфист-летач, механичар-летач, навигатор-летач и домаќинка на авионот) — во стопанските организации на воздушниот сообраќај, како и хранарина на летачите (пилотите) во претпријатијата за производство и поправка на авиони, додаток за посебни услови за работа кај железничко-транспортните претпријатија, додатоци на членовите на посада на бродовите што превезуваат опасни товари и на бродовите што пловат на Далечниот Исток, додатоци за посебни услови за работа за наставниот персонал на просветно-научната служба, додаток на служба во Народната милиција, ресорен додаток на управните и извршните службеници во ресорот на внатрешните работи, уметнички додаток, специјален додаток на работниците на бини и во театарски работилници, додаток на дипломатско-конзуларни звања, додаток на возачите на моторни возила што возат раководители на државни надлештва и установи и слично).

4. При утврдувањето на просечниот месечен износ на платите на лицата што биле запослени во општествени и други организации во поглед на засметувањето на додатоците и другите дополнителни примања согласно се применуваат одредбите од точ. 1—3 од оваа наредба.

Исто така, одредбите од точ. 1—3 на оваа наредба согласно ќе се применуваат и во поглед на додатоците и другите дополнителни примања утврдени со колективни договори со кои се регулираат платите на работниците запослени кај приватни работодавци.

## II. ПРИМАЊА ШТО ДЕЛУМИЧНО ВЛЕГУВААТ ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ

5. При утврдувањето на просечниот месечен износ на платите врз основа на кој се врши распоредувањето во осигуреничките разреди следните додатоци и примања се земаат со 50% од исплатените износи, но најмногу до износот од 10% од просечниот месечен износ на другите примања што се земаат во просек на платите за определување на пензискиот основ, и тоа:

### A. Според прописите за платите на службениците и работниците на државните органи и установи

#### 1) додатоците:

— на службениците и работниците за службата во Југословенската народна армија (член 1 од Правилникот за додатокот на служба во Југословенската народна армија — „Службени војни лист“, бр. 17/53, член 1 од Правилникот за додатокот за работа во Југословенската народна армија на работниците запослени во единиците, установите и училиштата на Југословенската народна армија — „Службени војни лист“, бр. 2/52 и чл. 1 и 2 од Уредбата за посебниот додаток за службата во Југословенската народна армија на државните службеници запослени во единиците и установите на Југословенската народна армија односно во Државниот секретаријат за работите на народната одбрана — „Службени војни лист“, бр. 20/56);

#### 2) премиите

а) на службениците и работниците на установите со самостојно финансирање (член 39 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање — „Службен лист ФНРЈ“, бр. 21/53);

б) премискиот додаток за заштеди во материјали на работниците во државните органи и установи и за особен успех во работата (член 19 од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлежности и установи — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52);

в) премискиот додаток за надминување на месечниот ефект на работата на службениците на Народната банка (член 1 од Правилникот за исплатување премиски додаток и награди на службениците на Народната банка на ФНРЈ — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/52), на службениците на комуналните банки и штедилниците (член 10 од Правилникот за звањата и платите на службениците на комуналните банки и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54) и на службениците на Југословенската лотарија (член 12 од Правилникот за звањата и платите на службениците на Југословенската лотарија — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54).

### B. Според прописите за платите на работниците на стопанските организации

#### 1) додатоците:

а) за укрцаниот персонал на бродови-цистерни (танкери) на поморското стопанство и на речниот сообраќај (Уредба за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации);

б) додатоците за работа во филмските екипи на претпријатијата за снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови (Наредба за додатоците за работа во филмските екипи на претпријатијата за снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/57);

#### 2) наградите:

а) од фондот за наградување за работниците и службениците во дирекциите и во Генералната дирекција на Југословенските железници (точка 9 од Одлуката за платите на службениците и работниците на работа во дирекциите и во Генералната дирекција на Југословенските железници — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54);

б) од фондот за наградување за службениците и работниците на Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (точка 10 од Одлуката за платите на службениците и работниците на работа во Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и во одделните единици — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54);

в) на персоналот на претпријатијата за спасување на бродови што се истакнале при спасувањето на настрадали бродови (Наредба за највисоките износи на додатоците, надоместоците и издатоците што се признаваат како плати пред утврдувањето на добивката во определени стопански организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55, 53/55 и 26/57);

#### 3) премиите:

а) исплатени од средствата на стопанската организација според уредбата за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54, 11/56 и 18/57), според точката VI од Одлуката за расподелба на вкупниот приход на новинските и издавачките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57) и според Одлуката за употреба на делот на динарските средства остварени со извоз на стоки и делот на заштедите остварени при пресметувањето на разликата во цените за извршениот увоз и извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11, 19 и 37/56);

б) за остварени заштеди на службениците на поштенско-телеграфско-телефонската служба (член 8 од Уредбата за звањата и платите на службениците на поштенско-телеграфско-телефонската служба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52);

в) за заштеда на гориво и мазиво во железничкиот сообраќај (точка IV од Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55 и 18/57);

г) за спремност на електроенергетските постројки (точка III од Одлуката за расподелба на вкупниот приход на заедниците на електроенергетските претпријатија — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55).

Одредбите од оваа точка не се однесуваат на премиите на летачите на стопанската авијација, на премиите за пробни летања, на премиите за исполнување на нормата на летањето, на премиите за пробни летања во претпријатијата за производство и поправка на авиони. Овие премии се земаат во полн износ во просечниот месечен износ на платите.

6. Ако општинскиот односно околинскиот народен одбор врз основа на членот 10 став 2 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) му определил дополнителна плата на одделен службеник во износ поголем од износот предвиден во прописот за дополнителните плати, во основот за пресметување на просечниот месечен износ на платите врз основа на кој се врши распоредување во осигуреничките разреди, влегува дополнителната плата најмногу до износот на две третини од основната плата.

7. При утврдувањето на просечниот месечен износ на платите врз основа на кој се врши распоредување во осигуреничките разреди на работниците на стопанските организации, се земаат предвид платите од добивката односно од остатокот на доходот по подмирувањето на личните доходи според тарифните ставови и според другите основи до височината на една четвртина од месечниот износ на тарифниот став или од друг основ за пресметување на платата односно од личниот доход на работникот.

### III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 06-1491/1  
6 јуни 1958 година  
Белград

Секретар за трудот,  
Мома Марковиќ, с. р.

458.

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ФИЗИОТЕРАПЕУТИТЕ И РАБОТНИТЕ ТЕРАПЕУТИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува, спрема поднесените правила, основувањето и работата на Сојузот на физиотерапевтите и работните терапевти на Југославија, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 Бр. 14091/1  
6 јуни 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за внатрешни работи,  
Светислав Стефановиќ, с. р.

459.

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува, според поднесените правила, основувањето и работата на Друштвото на конзерваторските работници на Југославија, со седиште во Белград, и со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 Бр. 14089/1  
6 јуни 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за внатрешни работи,  
Светислав Стефановиќ, с. р.

460.

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА АРТИСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува, спрема поднесените правила, основувањето и работата на Здружението на артистите на Југославија, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 Бр. 14090/1  
6 јуни 1958 година  
Белград

Државен секретар  
за внатрешни работи,  
Светислав Стефановиќ, с. р.

461.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послугувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ПРОСЛАВАТА НА ПЕТНАЕСЕТОГОДИШНИНАТА ОД БОРБАТА НА СУТЈЕСКА

На 1 јули 1958 година ќе се пушти во оптек пригодна поштенска марка од 15 динари по повод прославата на петнаесетгодишнината од борбата на Сутјеска.

Сликата на марката прикажува симболи на борбата и победата (знаме, тупаница и ловорови ветчиња). На долниот раб е отпечатено со латиница: „Југославија“, а на горниот раб со помали букви, со кирилица: „Сутјеска 1943—1958“. Означката на вредноста е во долниот десни агол на марката. Бојата на марката е кафеавокарминска.

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштански пратки ќе важи неограничено време.

Бр. 09-5098  
12 јуни 1958 година  
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,  
Никола Милановиќ, с. р.

462.

Врз основа на членот 75и од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/53 и 16/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ постигнаа

### ДОГОВОР

#### ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРАСКА

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ на состанокот одржан на 9 јуни 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија се здоговорија највисоките цени по кои стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на праска можат да ги купуваат праските од земјоделските задруги, од деловните сојузи и од селскостопанско-производителските организации, да бидат, и тоа:

| Вид праска            | Цена динари |
|-----------------------|-------------|
| 1) градинарска праска | до 80       |
| 2) лозјарска праска   | до 50       |

Цената се подразбира за 1кг франко натоварено во вагон односно во друго превозно средство.

2. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани.

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-2745

9 јуни 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските  
комори на Југославија  
Генерален секретар,  
Ристо Бајалски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ

Во третиот ред од ставот 7 на членот 75з, кој е додаден по членот 1 од Уредбата, наместо зборовите: „од ставот 1“ треба да стои: „од ставот 3“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 15 мај 1958 година.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 39 став 1, во врска со членот 27 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ТРУДОТ

Секретарот на Сојузниот извршен совет за трудот Мома Марковиќ, за време на неговата отсутност од земјата, поради службен престој во странство, ќе го заменува Никола Минчев, државен секретар за работите на финансиите.

В. бр. 40

10 јуни 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 став 2 од Уредбата за Институтот за меѓународна политика и стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/55), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО

Се назначува за директор на Институтот за меѓународна политика и стопанство Јанез Становник, досегашен заменик директор на Институтот.

В. бр. 39

10 јуни 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 19 од 10 мај 1958 година објавува:

**Решение** за разрешување и именување претседатели на републичките совети;

**Решение** за именување претседател и членови на републичкиот Совет за научна работа;

**Решение** за ставање под државна заштита на храмот на Српската православна парохија во Деспотово.

Во бројот 20 од 17 мај 1958 година објавува:

**Уредба** за основување републичка Комисија за службенички работи;

**Уредба** за основување републичка Комисија за ставање предлози за признавање правото на пензија;

**Уредба** за основување републичка Комисија за давање мислење на посебното засметување на времето во пензискиот стаж;

**Решение** за утврдување бројот на членовите на републичкиот Совет за социјална политика и ко-

мунални прашања и за именување членови на тој совет;

**Решение** за именување претседател и членови на Комисијата за пензионирани воени лица;

**Решение** за именување претседател и членови на републичката Комисија за ставање предлози за признавање правото на пензија;

**Решение** за именување претседател и членови на републичката Комисија за давање мислење за посебното засметување на времето во пензискиот стаж;

**Решение** за именување претседател и членови на републичката Комисија за службенички работи;

**Решение** за именување претседател и членови на Комисијата за верски прашања на НРС;

**Објава** за престанок на членството во Советот за културата на НР Србија на Латинка Перовиќ и за именување на Миленко Зрелец за член на овој совет;

**Исправка** на Уредбата за организацијата и работењето на Заводот за статистика на НР Србија.

Во бројот 21 од 24 мај 1958 година објавува:

**Упатство** за измена и дополнение на Упатството за полагање на стручните испити за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила;

**Решение** за ставање под државна заштита на црквата св. Успенска во Пивнице со иконостасот.

#### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 18 од 9 мај 1958 година немаат службен дел.

Во бројот 19 од 16 мај 1958 година објавуваат:

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за привремена помош на воените инвалиди од војните, бивши припадници на италијанската војска;

**Уредба** за основување Совет за научна работа во НР Хрватска;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за финансирање на социјалните установи на подрачјето на НР Хрватска;

**Решение** за основување Управа на градските пазаришта, Риека.

#### УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 14 од 8 мај 1958 година објавува:

**Решение** за именување претседатели на републичките совети;

**Решение** за именување секретари и помошници секретари во секретаријатите на Извршниот совет;

**Решение** за именување секретари и помошници секретари во секретаријатите на извршниот совет, како и на директор на Заводот за стопанско планирање на НР Словенија;

**Наредба** за дополнение на Наредбата за определување на установите што можат да испитуваат прехранбени продукти.

Во бројот 15 од 15 мај 1958 година објавува:

**Решение** за составот на одборите и комисиите на Извршниот совет на Народното собрание на НР Словенија;

**Исправки и дополненија** на Списокот на вештаците — стручњаци за одделни гранки од стопанството на подрачјето на НР Словенија.

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 16 од 10 мај 1958 година објавува:

**Уредба** за спојување на Секретаријатот за индустрија и занаетчиство и Секретаријатот за градежништво на Извршниот совет на НР БиХ;

**Упатство** за формата и содржината на упатницата и за начинот на вршење здравствен преглед на лица што стапуваат на работа;

**Упатство** за измени и дополненија на Упатството за полагање на испитите за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила што со стручната спрема се здобиле со практична работа;

**Наредба** за определување на околиците на народни одбори кај кои ќе се основаат испитни комисији за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила што со стручната спрема се здобиле со практична работа;

**Решение** за престанок на работата на Селско-стопанскиот завод во Мостар;

**Решение** за престанокот на работата на Опитната овоштарска станица во Горажде;

**Решение** за определување подрачјата на кои ќе се врши преглед на мртвци;

**Решение** за разрешување и назначување на републички државни секретари, претседатели на републичките совети, секретари во Извршниот совет на НР БиХ и на секретари на секретаријатите на републичките совети.

Во бројот 17 од 17 мај 1958 година објавува:

**Уредба** за основување Комисија за прашања на личните додатоци во стопанството;

**Одлука** за рамките за утврдување на положајните плати на службениците на републичките органи;

**Одлука** за рамките за утврдување на положајните плати за положаите на секретари на народните одбори;

**Одлука** за нормите на данокот на доход од селското стопанство за 1958 година;

**Одлука** за определување границите за пропишување на општинскиот данок на промет;

**Упатство** за начинот на основување на околицки и општински тарифни комисији и за начинот на нивната работа;

**Правилник** за измени на Правилникот за дипломскиот испит во средните стручни училишта;

**Правилник** за завршниот испит во стручните трговски училишта со практична обука;

**Одлука** за новиот состав на Комисијата за верски прашања;

**Решение** за измена во составот на Комисијата за физичка култура на НР БиХ;

**Решение** за имена во составот на Комисијата за службенички работи на НР БиХ;

**Решение** за именување претседател и членови на Комисијата за прашања на личните додатоци во стопанството;

**Решение** за измена во составот на Републичката комисија за давање предлози за исклучително признавање правото на пензија;

**Решение** за измена во составот на Комисијата за давање мислење за условите за засметување на посебните периоди во пензискиот стаж;

**Решение** за основавање Комисија за поднесување предлози за унапредување во звањата виши конзерватор, виши библиотекар и виши архивист;

**Решение** за основавање Комисија за поднесување предлози за назначување во звањето педагошки советник;

**Список** на овластените проектанتي за проектирање на телеграфско-телефонските постројки;

**Список** на овластените проектанти за градежно проектирање.

#### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на народна Република Македонија“ во бројот 15 од 6 мај 1958 година објавува:

**Уредба** за посебни услови за оснивање на пилани;

**Наредба** за одредување народни одбори на општини, кои можат да воведуваат евиденција и контрола на цените и да одредуваат највисоки продажни цени на мало на поедини прехранбени производи;

**Правилник** за извезување на шумски производи од шума;

**Правилник** за измена на Правилникот за извршување на Законот за рибарство;

**Правилник** за определување бројот на пчелни семејства кои задолжително треба да се држат во овошните насади;

**Упатство** за полагање стручен испит за квалификуван и висококвалификуван работник возач на моторни возила;

**Упатство** за работните простории, опремата и лековите на аптеките;

**Објава** на членовите на колегијалниот орган на републичкиот совет за просвета избрани од самоуправните установи односно стручните и општествените организации за периодот од 1 јули 1957 до 30 јуни 1959 година;

**Исправка** на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од републичкиот инвестиционен фонд.

Во бројот 16 од 16 мај 1958 година објавува:

**Решение** за именување членови на Советот на Радио-Скопје;

**Правилник** за курсеви по хигијена на лица што работат во производството или прометот со прехранбени продукти;

**Правилник** за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи;

**Програма** за полагање стручен испит за звање квалификуван и висококвалификуван работник од стакларската струка.

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 13 од 15 мај 1958 година објавува:

**Одлука** за определување на придонесот што му припаѓа на Републичкиот фонд и на општинските фондови за кадрите во стопанството;

**Правилник** за службеното облекло на извршниот персонал во јавниот меѓуградски автобуски сообраќај;

**Исправка** на Одлуката за нормите на придонесот по кои во 1958 година ќе го плаќаат придонесот за кадрите во стопанството приватните занаетчиски и угостителски дуќани и припадните сопственици на патни моторни возила и бродови што се занимаваат со јавен превоз;

**Исправка** на Одлуката за придонесите од сеченјата на приватни и задружни шуми за фондовите за унапредување на шумарството.

#### СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                       | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 453. Наредба за дополнително на Наредбата за височината и начинот на утврдување на девизниот ефект и на рентабилитетот по инвестиционите заеми што се даваат во 1958 година — — — — — | 629    |
| 454. Наредба за максималната норма на интересот на краткорочните кредити за набавка и покривање на запаси вештачко гудре за потребите на селското стопанство — — — — —                | 629    |
| 455. Правилник за категорисање на работните места — — — — —                                                                                                                           | 629    |
| 456. Правилник за извршување на Одлуката за вакцинирањето на населението против заразните болести — — — — —                                                                           | 638    |
| 457. Наредба за дополнителните примања што не влегуваат во пензискиот основ — — — — —                                                                                                 | 642    |
| 458. Решение за одобрување на основањето и работата на Сојузот на физиотерапевтите и работните терапевти на Југославија — — — — —                                                     | 645    |
| 459. Решение за одобрување на основањето и работата на Друштвото на конзерваторските работници на Југославија — — — — —                                                               | 645    |
| 460. Решение за одобрување на основањето и работата на Здружението на артистите на Југославија — — — — —                                                                              | 645    |
| 461. Решение за пуштање во оптек на пригодна поштенска марка по повод прославата на петнаесетгодишнината од борбата на Сутјеска — — — — —                                             | 645    |
| 462. Договор за највисоките цени за праска — — — — —                                                                                                                                  | 646    |
| Исправка на Уредбата за измени и дополне- нија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани — — — — —                                                        | 646    |